

NINJA® Foodi®

Блендер и
производител
на супи

HB150EU

Упатство за
употреба



ninjakitchen.eu

БЛАГОДАРАМ

за купување на Ninja® Foodi® Soup Maker & Blender



РЕГИСТРИРАЈТЕ ЈА ВАШАТА ПОКУПКА



registermyninja.com



Скенирајте QR код со помош на
мобилен уред

ЗАПИШИ ЈА ОВАА ИНФОРМАЦИЈА

Број на моделот:

Сериски број: _____

Датум на купување: _____

(Зачувај потврда)

Продавница на купување: _____

ТЕХНИЧКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Напон: 220-240V~ 50-60Hz

Вотс: 1000W

ВЕ МОЛИМЕ ПРОЧИТАЈТЕ ВНИМАТЕЛНО И ЗАЧУВАЈТЕ ЗА ПОНАТАМОШНА УПОТРЕБА

Овие инструкции се дизајнирани да
ви помогнат да добиете целосно
разбирање на вашиот нов Ninja Soup
Maker & Blender.



Оваа ознака укажува на тоа дека овој производ не треба да се фрла со други отпадоци од домаќинството низ ЕУ. За да се спречи можна штета врз животната средина или здравјето на луѓето од неконтролирано исфрлање на отпадот, рециклирајте одговорно за промовирање на одржлива повторна употреба на материјалите

извори. За да го вратите користениот уред, молиме користите системи за враќање и собирање или контактирајте трговец каде што е купен овој производ.

Тие можат да го земат овој производ за рециклирање безбедно во животната средина.

ВАЖНИ БЕЗБЕДНОСНИ ИНСТРУКЦИИ

МОЛИМЕ ПРОЧИТАЈТЕ ВНИМАТЕЛНО ПРЕД УПОТРЕБА • САМО ЗА ДОМАШНА УПОТРЕБА

⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

За да се намали ризикот од повреда, пожар, струен удар или оштетување на имот, секогаш мора да се следат основните безбедносни мерки на претпазливост, вклучувајќи ги и следниве нумерирани предупредувања и последователни инструкции

Екстремно внимателно треба да се користи при движење на апарат кој содржи топло масло или други топли течности

Не користете уред за друга употреба освен за наменета употреба

- 1 Прочитајте ги сите инструкции пред да го користите апарат и неговите додатоци.
- 2 Внимателно ги набљудувајте и применете сите предупредувања и инструкции. Оваа единица содржи електрични врски, подвижни делови и елементи за загревање кои потенцијално претставуваат ризик за корисникот.
- 3 Одвојете време и внимавајте за време на распакувањето и поставувањето на апаратот.
- 4 Направете инвентар на целата содржина за да сте сигурни дека ги имате сите делови потребни за правилно и безбедно работење на уредот.
- 5 Сечилата се остри. Ракувајте внимателно.
- 6 Исклучете го уредот, а потоа го исклучете уредот од приклучокот кога не се користи, пред да ги составите или расклопите деловите и пред чистење. За да го исклучите, фатете го приклучокот за телото и го повлечете од приклучокот. **НИКОГАШ не** го исклучувајте со фаќање и повлекување на флексибилниот кабел.
- 7 Измијте ги сите делови кои можат да дојдат до храна пред употреба. Следете ги инструкциите за миене опфатени во овој упатство.
- 8 За да се заштитите од ризик од струен удар, **НЕ** го потопувајте уредот и не дозволувајте кабелот за напојување да контактира било која форма на течност.
- 9 **НЕ** го користете овој уред на отворено. Тој е наменет само за внатрешна употреба во домаќинството.
- 10 **НЕ** работете со апарат со оштетен кабел или приклучок, или откако уредот не функционира или ќе падне или оштетени на било кој начин. Овој апарат нема делови кои можат да се услужуваат од страна на корисникот. Ако е оштетен, контактирајте SharkNinja за сервисирање.
- 11 Овој уред има важни ознаки на сечилото на приклучокот. Целиот кабел за напојување не е погоден за замена. Ако е оштетен, молиме контактирајте SharkNinja за услуга.
- 12 Не треба да се користат екстензивни кабли со овој уред.
- 13 **НЕ** дозволувајте на децата да го користат овој уред или да го користат како играчка. Строг надзор е потребен кога било кој апарат се користи во близина на деца.
- 14 Овој уред не е наменет да се користи од страна на луѓе со намалени физички, сетилни или ментални способности, или недостаток на искуство и знаење, освен ако не им е даден надзор или инструкции во врска со употребата на апаратот од страна на лице одговорно за нивната безбедност.
- 15 Чистењето и одржувањето на корисникот не смеат да го вршат децата.
- 16 Чувајте го уредот и кабелот надвор од дофат на деца.
- 17 Пред секоја употреба, прегледајте ги сечилата за оштетување. Ако сечилото е свиткано или се сомнева во оштетување, контактирајте SharkNinja за да организирате замена.
- 18 **НЕ** се обидувајте да ги изострите сечилата.
- 19 **НЕ** дозволувајте кабелот да виси над работ на масата или работниот плот или да допира жешки површини.
- 20 **НЕ** дозволувајте уредот или кабелот да дојдат во контакт со топли површини, вклучувајќи печки и други уреди за греење.
- 21 **НЕ** ставајте на или во близина на топол гас или електричен горелник или во загреана перна.
- 22 **СЕКОГАШ** го користете уредот на сува и рамна површина.
- 23 Држете рацете, косата и облеката надвор од контејнерот кога се товарат и работат.

ЗАЧУВАЈТЕ ГИ ОБИЕ УПАТСТВА

- 24 САМО користете додатоци и додатоци кои се обезбедени со производот или се препорачани од SharkNinja. Употребата на додатоци, вклучувајќи тегли за конзервирање, кои не се препорачани или продавани од SharkNinja може да предизвика пожар, електричен удар или повреда.
- 25 Уредот може да се користи само со обезбедена држач.
- 26 За време на работа и ракување со уредот, избегнувајте контакт со делови кои се движат.
НЕ работете со уредот со празен контейнер.
- 27 **НЕ** полнете контейнери над линиите за максимално полнење или максимална течност.
- 28 **НЕ** микробранови контейнери или додатоци обезбедени со уредот.
- 29 Пред операцијата, уверете се дека сите прибори се отстранети од контейнерите. Неуспехот да се отстрани приборот може да предизвика кршење на контейнерите и потенцијално да резултира со телесни повреди и оштетување на имот.
- 30 Држете рацете и приборот надвор од контейнерот додека мешате за да го намалите ризикот од сериозни повреди на луѓе или оштетување на блендерот. Може да се користи гумена стругалка или шпатула, но мора да се користи **САМО** кога блендерот не работи.
- 31 **НИКОГАШ** не работете со уредот без капаци и капаци. **НЕ** се обидувајте да го поразите механизмот за блокирање. Уверете се дека контейнерот и капакот се правилно поставени пред работа.
- 32 **НЕ** ги изложувајте контейнерите и додатоците на екстремни температурни промени. Тие може да доживеат штета.
- 33 **НИКОГАШ** не го оставајте уредот без надзор додека се користи.
- 34 **СЕКОГАШ** работете со блендер со капак .
- 35 Внимавајте ако топла течност се истури во блендерот, бидејќи може да се исфрли од апаратот поради ненадејно струење.
- 36 Оставете да се олади пред да ги составите или расклопите деловите и пред чистење на уредот.
- 37 **НЕ** ги фаќајте страните на бокал по топло мешање или готвење. Површината на стомната е топла за време и по работата. Површините се топли за време на
и по операцијата. За да се спречат изгореници или повреди, **СЕКОГАШ** користете заштитни топли подлоги или изолирани ракавици за рерна и користете достапни рачки и копчиња.
- 38 Ако најдете немешани состојки кои се лепат на страните на бокалот, запрете го апаратот, отстранете го капакот и користите гумена стругалка или шпатула за да ги отстраните состојките. **НИКОГАШ** не ги вметнувајте рацете во фрлачот, како
Може да контактирате едно од сечилата и да доживеете исеченица.
- 39 **НЕ** се обидувајте да го извадите контейнерот и капакот од базата на моторот додека моторот сè уште се врти. Дозволете уредот целосно да застане пред да го отстраните капакот и стомната.
- 40 Ако уредот се прегрее, термичкиот прекинувач ќе се активира и привремено ќе го оневозможи моторот. За да го ресетуваат, исклучете го уредот и го оставете да се олади околу 15 минути пред да го употребите повторно.
- 41 Максималната моќност за овој уред се базира на конфигурацијата на високобрзинското дно на сечило и стаклен бокал блендер. Други конфигурации може да црпат помалку енергија или струја.
- 42 Исклучете го уредот и ја исклучете основата на моторот пред чистење.



Покажува читање и прегледување на упатствата за разбирање на работата и употребата на производот.



Покажува присуство на опасност што може да предизвика лична повреда, смрт или значителна материјална штета доколку се игнорира предупредувањето вклучено со овој симбол.




Внимавајте да избегнете контакт со топла површина. Секогаш користете заштита за раце за да избегнете изгореници.




Само за внатрешна и домашна употреба.

ДЕЛОВИ



- A.** Капак на садот со отстранлив централен капак
- B.** 1.7L стаклен сад со вграден елемент за загревање
- C.** Моторна база
(Кабелот за напојување не е прикажан)
- D.** Тампер
- E.** Четка за чистење



 Симболот за моќ треба да се користи за да се вклучи или исклучи уредот.

ПРОГРАМИ AUTO-IQ®:

Има интелигентни програми кои комбинираат уникатни модели на пулсирање, мешање, паузирање и загревање кои ја вршат работата за вас.

SMOOTHIE

Комбинирајте ги вашите омилені свежи или замрзнати состојки, течности и прав.

DESSERT

Користете го вашето омилено замрзнато овошје и млечни производи за да направите сорбета и замрзнати десерти.

FROZEN DRINK

Дробете мраз и замрзнато овошје во ресторански стил.

MILKSHAKE

Мешајте млеко и вашите омилені вкусови за пенлив млечен шејк.

SMOOTH SOUP

Гответе и ги мешајте вашите омилені мазни супи.

CHUNKY SOUP

Направете домашна супа со повеќе текстура.

JAM

Направете свои овошни џемови со текстура или процедете потоа за мазен резултат.

SAUCE

Создавајте слатки или солени сосови и фондуи.

CHOP

Брзо ги исецкајте состојките пред да правите супи, сосови и сосови.

SAUTE

Отклучете повеќе вкус со брзо готвење кромид, лук, зачини и многу други пред да направите домашна супа, сос или сос.

РАЧНИ ПОСТАВУВАЊА:

BLEND

Изберете BLEND и потоа изберете подесување на брзината. LOW, MED и HIGH ќе траат 60 секунди или додека не се запрат рачно.

COOK

Изберете COOK, а потоа изберете LOW, MED или ВИСОКА температура. Поставувањето ќе трае 60 минути или додека не се запре рачно.

ДРУГИ КАРАКТЕРИСТИКИ:

POWER BUTTON

Користете за да го вклучите или исклучите уредот.

CLEAN

Комбинира топлина и брзи пулсови за да ги отстрани заглавените нереди.

HEAT ON

Светлината ќе се вклучи кога ќе изберете програма или функција која користи топлина.

KEEP WARM

Светлината ќе се вклучи по готвењето и уредот ќе ја задржи содржината топла до 60 минути.

ПРЕД ПРВА УПОТРЕБА



ВАЖНО: Прегледајте ги сите предупредувања лоцирани на почетокот на овој прирачник пред да продолжите.

- A Отстранете го целиот материјал за пакување и етикети од апаратот. Одделете ги сите делови еден од друг.
- Б Измијте стомната, капакот и додатоците во топла вода со сапун со помош на прибор за миене садови со рачка за да се избегне директен контакт со сечилата.
НЕМОЈ Потопете стомната при миене.
- В Темелно исплакнете и исушете на воздух сите делови

ЗАБЕЛЕШКА: Следете ги упатствата за чистење на страница 12 многу внимателно.
ЗАБЕЛЕШКА: НЕ потопувајте го бокалот при перење.



РАКУВАЊЕ СО САДОТ ЗА БЛЕНДЕР

КРЕВАЊЕ И ИСТУРАЊЕ ОД САДОТ



Цврсто фатете ја рачката со едната рака и внимателно истурете ги состојките

ЗАБЕЛЕШКА: Ако бокалот се чувствува премногу тежок во едната рака, користете заштитна ракавица или ракавица и поддржете ја тежината на бокалот со другата рака.



НЕ фаќајте ги страните на бокалот по топлото мешање или готвење. Површината на бокалот е жешка за време и по работата. Површините се жешки за време и по операцијата. За да спречите изгореници или лични повреди, СЕКОГАШ користете заштитни подлоги или изолирани печки и користете достапни рачки и копчиња


НЕ фаќајте ја долната страна на бокалот по топлото мешање или готвење. Површината на бокалот е жешка за време и по работата. Површините се жешки за време и по операцијата. За да спречите изгореници или лични повреди, СЕКОГАШ користете заштитни подлоги или изолирани печки и користете достапни рачки и копчиња

ЗАПОЧНУВАЊЕ СО ВАШИОТ БЛЕНДЕР И ПРОИЗВОДИТЕЛ НА СУПИ


ВАЖНО: Прегледајте ги сите предупредувања пред да продолжите.

ПОСТАВУВАЊЕ


- А** Приклучете ја основата на моторот и ставете ја на чиста, сува, рамна површина како работна плоча или маса.
- Б** Спуштете го бокалот на основата на моторот, порамнувајќи ја рачката со стрелката на предниот десен агол на основата.




- В** Додадете состојки, внимавајќи да не ги надминувате максималните линии за полнење на страната на бокалот. Во режимите ГОТВЕЊЕ, НЕ надминувајте го нивото означено HOT во режимот BLEND, НЕ надминувајте го нивото означено како COLD.



- Г** За да го поставите капакот на капакот на бокалот, поставете го јазичето на капакот десно од рачката. Притиснете го капакот надолу додека не се зацврсти. Завртете го јазичето во насока на стрелките на часовникот, така што стрелката на јазичето на капакот се усогласува со стрелката на рачката на бокалот.




- Д** Прицврстете го средишното капаче така што ќе го ставите надолу во капакот и ќе вртите во насока на стрелките на часовникот додека не кликне на своето место.



- Е** За да го извадите капакот од бокалот, завртете го капакот спротивно од стрелките на часовникот надвор од положбата за заклучување и подигнете го нагоре..

ЗАБЕЛЕШКА: По загреани програми, пареата може да се ослободи како што се отстранува капакот. Држете ги рацете на надворешните јазичиња и кренете директно нагоре.

ПРОГРАМИ AUTO-IQ




- A За да започнете, притиснете копче за напојување.
- Б Притиснете програма по ваш избор од BLEND, COOK или ДЕЛОВИ ПРЕД ГОТВАЧОТ.
- В Светлината за загревање ќе се вклучи ако избраната програма користи топлина.

СОВЕТ: Кога правите подебели рецепти како што се сладоледи и сладолед, користете го тамперот за да ги турнете состојките кон сечилата. Тампер треба да се користи само кога капакот е прикачен на бокалот. Отстранете го средишното капаче и заменете го со тампер..

ЗАБЕЛЕШКА: Уредот ќе сигнализира 3 пати за да ве извести дека програмата ќе ги меша состојките. Проверете дали средишното капаче е безбедно за време на употребата.

РАЧНО ПОСТАВУВАЊЕ



РАЧНО МЕШАЊЕ

Рачната брзина на мешање ви дава целосна контрола врз вашата мешавина.

- A За да започнете, притиснете копче за напојување.
- Б Изберете BLEND за да ги отклучите опциите за брзина.
- В Изберете LOW, MED, HIGH или PULSE за да започнете со мешање.

РАЧНО ГОТВЕЊЕ

Рачните поставки за готвење ја ставаат контролата во ваши раце.

- A За да започнете, притиснете копче за напојување.
 - Б Изберете COOK за да ги отклучите опциите за температура. 3 Изберете LOW, MED, или HIGH за да започнете со готвење. 4
- Тајмерот ќе брои до 60 секунди или додека рачно запрено.

ГРИЖА И ОДРЖУВАЊЕ

ЧИСТЕЊЕ

Почекајте сите делови да се оладат пред да се исчистат. Одделете ги сите делови.

Миене раце

Измијте стомната, капакот и менот со топла сапунска вода. Користете вклучена четка за чистење за да избегнете директен контакт со сечилата.

ЗАБЕЛЕШКА: НЕ го потопувајте стомната на блендерот. Потопувањето ќе го оштети интегрираниот елемент за загревање.

Машина за миене судови
Капакот, централниот капак и подметнувачот се безбедни за миене судови.

Забелешка: НЕ мијте стомната во блендерот во машина за миене судови. Миене садови ќе оштетете го интегрираниот елемент за загревање.

Моторна база
Притиснете копче за напојување за да го исклучите уредот, а потоа ја исклучете основата на моторот. Избришете основата на моторот со чиста, влажна крпа.

ЧИСТ

Комбинацијата на топлина и брзи пулсови лесно ги отстранува остатоците од незалепливиот слој за неколку минути

1. Наполнете стомна со 700 мл вода и 2 мали капки течност за миене.
2. Ставете капак на стомната и се уверете дека е соодветно затворена.
3. Притиснете CLEAN.
4. Кога програмата е завршена, исфрлете ја водата и темелно ја исплакнете стомната.

СОВЕТИ ЗА НАЈДОБРИ РЕЗУЛТАТИ ОД ЧИСТЕЊЕТО:

1. Исплакнете стомната брзо пред да ја покренете програмата CLEAN.
- 1 Извршете ја програмата CLEAN веднаш по употребата.

СКЛАДИРАЊЕ

Чувајте уредот исправен со капак прицврстен на стомната.

Забелешка: НЕ складирајте предмети на врвот на уредот. Сите останати додатоци ги чувајте заедно со уредот или во шкаф каде што нема да бидат оштетени или да создадат опасност.

РЕСЕТИРАЊЕ НА МОТОРОТ

Оваа единица има уникатен безбедносни систем кој спречува оштетување на моторот со привремено оневозможување на моторот ако почне да се прегрева. Ако ова се случи, следете ја постапката за ресетирање подолу.

1. Исклучете го уредот од приклучокот.
2. Оставете уредот да се олади околу 15 минути пред употреба.

ВАЖНО: Осигурете дека максималните капацитети не се надминати. Ова е најтипичната причина за преоптоварување на апаратот.

НАРАЧКА НА РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ

За да нарачате дополнителни делови и додатоци, посетете ninjakitchen.eu

ПОРАКИ ЗА ГРЕШКИ

ПРИКАЖАНИ ПОРАКИ НА ЕКРАН

“Lid”

Капакот не е правилно склопен. Уверете се дека капакот е на бокалот и заклучен на своето место пред да започнете програма.

“JAR”

Бокалот е правилно прикачен на основата. Проверете дали бокалот е прицврстен во основата пред да изберете програма.

“---” Blinking

Се обидуваат да извршите програма премногу пати по ред. За ваша безбедност, одредени програми може да се извршуваат само 2 последователни пати.

ЗАБЕЛЕШКА: НЕ обидувајте се да го извадите бокалот додека работи блендерот. Почекајте сечилата да престанат да се вртат пред да го извадите бокалот.

ПОРАКИ ЗА ГРЕШКА

“E01” or “E02”

Извадете го и повторно инсталирајте го бокалот. Ако тоа не го реши проблемот, контактирајте со Службата за корисници. Затоа, можеби подобро ќе ви помогнеме, ве молиме регистрирајте го вашиот производ онлајн на registeryourninja.com и имајте го производот при рака кога ќе се јавите.

ВОДИЧ ЗА РЕШАВАЊЕ НА ПРОБЛЕМИ

⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: За да се намали ризикот од шок и ненамерно работење, исклучете го напојувањето пред решавање на проблеми

Уредот не се вклучува

- Уверете се дека уредот е приклучен.
- Екранот ќе свети со употребливи програми откако ќе се поврзе со напојување. Стомната и капакот мора да бидат ангажирани за да се избере програма.

Капакот е заглавен на стомна

- Капакот се отстранува со вртење од рачката спротивно од стрелките на часовникот и потоа кревање нагоре.

Мојата стомна нема да се собере до основата

- Уверете се дека логото на нинџата® е свртено напред пред да го ставите стомната директно на основата на блендерот. Ако стомната сè уште не е целосно прицврстена, ротирајте ја металната спојка под стомната за да помогне да се усогласи со основата.

Не може да се промени времето или температурата на Auto-iQ® програмите

- Сите програми се развиени од страна на кулинарски експерти за да обезбедат совршен баланс на загревање, мешање и мешање за да се добијат совршени резултати, така што не треба да се поставува времето или температурата.
- За да изберете одредена температура, користите рачно подесување COOK наместо Auto-iQ програма.

Програмата е на пауза

- Ако капакот е отстранет додека се работи програма или додека е во рачен режим, готвењето или функцијата за мешање ќе паузира. Заменете го капакот и повторно го притиснете програмското копче за Продолжи од каде што застанало времето.

Зошто блендерот понекогаш брои, а друг пат одбројува?

- Auto-iQ програмите се темпирани да завршат сами кога ќе бидат завршени, така што часовникот одбројува додека програмата не заврши. Кога се користат рачни режими, часовникот ќе брои од 0 додека не се достигне времето за автоматско исклучување или копчето за моменталното подесување се притисне повторно.

Стомната сè уште има остатоци по извршувањето на програмата CLEAN

- Пробајте да ја покренете програмата CLEAN по втор пат. Исто така, можете да перете раце стомната користи вклучена четка за чистење, која е специјално дизајнирана за чистење на тешко достапните места.

Контролниот панел се враќа на домашниот екран

- Контролниот панел е дизајниран да се врати во режим на готовност кога е оставен неактивен за 3 минути. Ако ви требаат повеќе од 3 минути за да изберете функција, или ако програмата е завршена, единицата ќе се врати во режим на готовност.

Зошто единицата издава звучни сигнали за време на Auto-iQ програмите?

- Ние вклучивме предупредување за мешање во сите Auto-iQ програми за да ви известиме дека единицата ќе се меша. Предупредувањето е 3 звучни сигнали проследени со 2-секундна пауза пред секое мешање.

[illegible]

РЕГИСТРАЦИЈА НА ПРОИЗВОДОТ

ДВЕ (2) ГОДИНИ ОГРАНИЧЕНА ГАРАНЦИЈА

Кога купувате производ во Германија како потрошувач, добивате корист од законските права поврзани со квалитетот на производот ("вашиите законски права"). Можете да ги спроведете овие законски права против вашиот трговец. Сепак, во Ninja ние сме толку сигурни во квалитетот на нашите производи ("Производи") што ви даваме дополнителна гаранција од производителот до две години. Оваа гаранција се однесува само на производот ако е купен во нова и неискористена состојба. Овие правила и услови се однесуваат само на нашите гаранции

– Вашиите законски права како купувач не се засегнати. Имајте на ум дека 2-годишната гаранција е достапна во сите земји на ЕУ и во Велика Британија ако престане да биде земја на ЕУ за време на рокот на гаранцијата.

Условите подолу ги опишуваат предусловите и обемот на нашите гаранции кои се издадени од SharkNinja Germany GmbH, Kurt-Blaum-Platz 8, 63450 Хану (Германија) ("нас", "нашите" или "ние"). Тие не влијаат на вашите законски права или обврски на вашиот трговец и вашиот договор со нив. Истото важи и ако сте го купиле производот директно од Нинџа.

Нинџа® гаранции

Кујнскиот апарат за домаќинство претставува значителна инвестиција. Вашата нова машина треба да работи правилно колку што е можно подолго. Гаранцијата со која доаѓа е важно размислување - и се одразува на тоа колку доверба има производителот во својот производ и квалитетот на производството.

Нашата помошна линија за обслужување на клиенти (0800 000 9063) е отворена од 9:00 до 18:00 часот од понеделник до петок. Слободно е да се јавите, и ќе бидете директно контактирани со претставник на Нинџа. Исто така, ќе најдете онлајн поддршка на www.ninjakitchen.eu.

Како да ја регистрирам мојата гаранција?

Можете да ја регистрирате вашата гаранција онлајн во рок од 28 дена од купувањето. За да заштедите време, ќе ви требаат следните информации за вашата машина:

- Модел бр.
- Сериски број (само ако е достапен)
- Датум на купување на производот (прием или белешка

за испорака) За да се регистрирате онлајн, молиме

посетете www.ninjakitchen.eu **ВАЖНО**

- Гаранцијата го покрива вашиот производ за 2 години почнувајќи од денот на купувањето.
- Молиме чувајте ја потврдата во секое време. Ако треба да ја искористите вашата гаранција, ќе ни треба потврда за да потврдиме дека информациите кои ни се доставени се точни. Неможноста да се произведе валидна потврда ќе ја поништи вашата гаранција.

Кои се придобивките од регистрирањето на мојата гаранција?

Кога ќе ја регистрирате својата гаранција, можете да изберете да го добивате нашиот билтен кој содржи совети, совети и натпревари. Слушнете ги последните вести за новата Нинџа технологија и лансирањата. Ако ја регистрирате вашата гаранција онлајн, ќе добиете инстант потврда дека ги добиле вашите податоци.

За детали за нашата политика за приватност, моля посетете www.ninjakitchen.eu

Колку долго се гарантирани нашите производи?

Нашата доверба во нашиот дизајн и контрола на квалитетот значи дека вашиот производ е гарантиран за вкупно две години.

Што е покриено со гаранцијата?

Поправка или замена (по дискреција на Ninja) на вашиот производ, вклучувајќи ги сите делови и труд во случај на било каков дефект во дизајнот, материјалите и изработката (вклучувајќи ги трошоците за транспорт и испорака). Нашата гаранција е во прилог на вашите законски права како потрошувач.

Што не е покриено со гаранцијата?

- Нормално абеење.
- Случајно оштетување, грешки предизвикани од небрежна употреба или грижа, злоупотреба, занемарување, несовесно работење или ракување со кујнскиот апарат што не е во согласност со **Нинџа®** упатството за употреба со вашата машина.
- Употреба на кујнскиот апарат за било што друго освен за нормални домашни потреби.
- Употреба на делови кои не се монтирани или инсталирани во согласност со упатствата за употреба.
- Употреба надодатоци кои не се **нинџа®** оригинални компоненти.
- Погрешна инсталација (освен кога е инсталирана од **Нинџа®**).
- Поправки или измени извршени од страна на други страни освен **Нинџа** или неговите агенти, поправки или измени извршени од страна на други страни освен **Нинџа** или неговите агенти, освен ако не можете да покажете дека поправките или измените извршени од страна на други лица не се поврзани со дефектот за кој ја применувате гаранцијата.

Што се случува кога мојата гаранција истекува?

Нинџа не дизајнира производи да траат ограничено време. Ние го цениме тоа што може да постои желба за нашите клиенти да сакаат да ги поправат нивните кујнски апарати по поминатата гаранција. Во овој случај, молиме контактирајте ја нашата бесплатна телефонска линија за помош за клиенти и прашајте за нашата гаранциона програма, на 0800 000 9063.

Каде можам да купам оригинални **нинџа** резервни делови и додатоци?

Нинџа резервни делови и додатоци се развиени од истите инженери кои го развиле вашиот **Нинџа** кујнски апарат. На www.ninjakitchen.eu можете да најдете целосен спектар на **Нинџа** резервни делови, резервни делови и додатоци за сите **Нинџа** машини

Имајте на ум дека користењето на резервни делови кои не се **нинџа** може да ја поништи гаранцијата на вашиот производител. Сепак, вашите законски права не се променети.



DANSK

Illustrationer kan variere fra det faktiske produkt. Vi bestræber os hele tiden på at forbedre vores produkter, hvorfor specifikationer i denne manual kan blive ændret uden varsel.

AUTO-IQ, FOODI og NINJA er registreret varemærker tilhørende SharkNinja Operating LLC.

TRYKT I KINA

DEUTSCH

Die Abbildungen können vom tatsächlichen Produkt abweichen. Im ständigen Bemühen um die fortlaufende Verbesserung unserer Produkte behalten wir uns Änderungen der hierin enthaltenen Spezifikationen ohne Ankündigung vor.

AUTO-IQ, FOODI und NINJA sind eingetragene Warenzeichen von SharkNinja Operating LLC.

ENGLISH

Illustrations may differ from actual product. We are constantly striving to improve our products; therefore the specifications contained herein are subject to change without notice. AUTO-IQ, FOODI and NINJA are registered trademarks of SharkNinja Operating LLC.

PRINTED IN CHINA.

ESPAÑOL

Las ilustraciones podrán diferir del producto real. Nos esforzamos continuamente para mejorar nuestros productos, por lo tanto, las especificaciones incluidas en la presente guía están sujetas a cambios sin aviso previo.

AUTO-IQ, FOODI y NINJA son marcas comerciales registradas de SharkNinja Operating LLC.

IMPRESO EN CHINA

FRANÇAIS

Les illustrations peuvent être différentes du produit réel. Nous nous efforçons constamment d'améliorer nos produits ; par conséquent, les spécifications contenues dans ce manuel peuvent être modifiées sans préavis.

AUTO-IQ, FOODI et NINJA sont des marques déposées d' SharkNinja Operating LLC.

IMPRIMÉ EN CHINE

ITALIANO

Le illustrazioni potrebbero differire dal prodotto effettivo. Ci impegniamo costantemente al Fine di migliorare i nostri prodotti; pertanto, le specifiche descritte nel presente documento possono essere soggette a modifica senza preavviso.

AUTO-IQ, FOODI e NINJA sono marchi registrati di SharkNinja Operating LLC.

STAMPATO IN CINA

NEDERLANDS

Afbeeldingen kunnen afwijken van het daadwerkelijke product. Wij streven er constant naar om onze producten te verbeteren; Daarom zijn de specificaties in dit document onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving.

AUTO-IQ, FOODI en NINJA zijn geregistreerd handelsmerken van SharkNinja Operating LLC.

GEDRUKT IN CHINA

NORSK

Bilder kan avvike fra det faktiske produktet. Vi tilstreber kontinuerlig å forbedre produktene våre; derfor kan spesifikasjonene heri bli endret uten videre varsel.

AUTO-IQ, FOODI og NINJA er registrert varemerker som tilhører SharkNinja Operating LLC.

TRYKKET I KINA

SUOMI

Kuvat saattavat näyttää erilaiselta kuin varsinainen tuote. Pyrimme jatkuvasti parantamaan tuotteitamme. Siksi tässä annetut tiedot voivat muuttua milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta.

AUTO-IQ, FOODI ja NINJA on SharkNinja Operating LLC:n rekisteröity tavaramerkki.

PAINETTU KIINASSA

VENSKA

Det som visas på bilderna kan skilja sig från den faktiska produkten. Vi strävar ständigt efter att förbättra våra produkter och därför kan specifikationerna i detta dokument ändras utan föregående meddelande.

AUTO-IQ, FOODI och NINJA är ett registrerat varumärke som tillhör SharkNinja Operating LLC.

TRYCKT I KINA

NINJA® Foodi®

Blender dhe
bërës supash

HB150EU

Udhëzime për
përdorim



FALEMINDERIT

® Prodhuesi i supës Ninja Foodi® dhe Blender



REGJISTRONI BLERJEN TUAJ



registtermyninja.com



Skanoni një kod QR duke përdorur një pajisje mobile

SHKRUANI KËTË INFORMACION

Numri i modelit:

Numri serial: _____

Data e blerjes: _____
(Ruaj konfirmimin)

Dyqani: _____

SPECIFIKIMET TEKNIKE

Tensioni: 220-240V ~ 50-60Hz

Watts: 1000W

JU LUTEMI LEXONI ME KUJDES DHE KURSENI PËR REFERENCËN E ARDHSHME

Këto udhëzime janë projektuar për t'ju ndihmuar të fitoni një kuptim të plotë të Ninja Soup Maker & Blender tuaj të ri.



Ky përcaktim tregon se ky produkt nuk duhet hedhur me mbeturina të tjera shtëpiake në të gjithë BE-në. Për të parandaluar dëmtimin e mundshëm të mjedisit apo shëndetit të njeriut nga hedhja e pakontrolluar e mbeturinave, ricikloni me përgjegjësi për të nxitur ripërdorimin e qëndrueshëm të materialeve

Për të kthyer një pajisje të përdorur, ju lutemi përdorni sistemet e kthimit dhe grumbullimit ose kontaktoni shitësin ku ky produkt është blerë.

Ata mund ta marrin këtë produkt për riciklim të sigurt në mjedis.

UDHËZIME TË RËNDËSISHME PËR SIGURINË

JU LUTEMI LEXONI ME KUJDES PARA PËRDORIMIT • VETËM PËR PËRDORIM SHTËPIAK

⚠ PARALAJMËRIM

Për të zvogëluar rrezikun e dëmtimit, zjarrit, goditjes elektrike ose dëmtimit të pronës, duhen ndjekur gjithmonë masat bazë të sigurisë, duke përfshirë paralajmërimet e mëposhtme të numëruara dhe udhëzimet e mëvonshme

Duhet treguar kujdes ekstrem kur merren pajisjet që përmbajnë vaj të nxehtë ose lëngje të tjera të nxehta

Mos e përdorni pajisjen për ndonjë përdorim tjetër përveç përdorimit të synuar

- 1 Lexoni të gjitha udhëzimet para se ta përdorni Aparati dhe aksesorët e tij.
- 2 Vëzhgoni me kujdes dhe zbatoni të gjitha paralajmërimet dhe udhëzimet. Kjo njësi përmban lidhje elektrike, pjesë lëvizëse dhe elemente ngrohëse që potencialisht përbëjnë një rrezik për përdoruesin.
- 3 Merrni kohën tuaj dhe kini kujdes gjatë zhbllokimit dhe vendosjes së pajisjes.
- 4 Bëni një inventar të të gjithë përmbajtjes për t'u siguruar që të keni të gjitha pjesët që ju nevojiten për të operuar pajisjen tuaj siç duhet dhe në mënyrë të sigurt.
- 5 Tehet janë të mprehta. Trajtoje me kujdes.
- 6 Zhbllokoni pajisjen, pastaj zhbllokoni pajisjen kur nuk është në përdorim, para se të montoni ose çmontoni pjesët dhe para se të pastroni. Për ta zhbllokuar, kapni prizën e trupit dhe hiqeni nga priza. **KURRË mos** e fikni duke kapur dhe tërhequr kabllo fleksibël.
- 7 Lani çdo pjesë që mund të vijë në kontakt me ushqimin para përdorimit. Ndiqni udhëzimet e largjes të përfshira në këtë udhëzues.
- 8 Për t'u mbrojtur nga rreziku i goditjes elektrike, **mos** e zhyti pajisjen ose mos lejon kordonin e energjisë të kontaktojë çdo formë Për lëng.
- 9 **MOS** e përdorni këtë pajisje jashtë. Ai është i destinuar vetëm për përdorim shtëpiak të brendshëm.
- 10 **MOS** e përdorni pajisjen me një kabël ose prizë të dëmtuar, ose pasi pajisja të mos funksionojë ose të bjerë ose të dëmtuar në çfarëdo mënyre. Kjo pajisje nuk ka pjesë të operuara nga përdoruesit. Nëse dëmtohet, kontaktoni SharkNinja për shërbim.
- 11 Kjo pajisje ka shenja të rëndësishme në tehun në soket. I gjithë kordoni i energjisë nuk është i përshtatshëm për zëvendësim. Nëse dëmtohet, ju lutemi kontaktoni SharkNinja për shërbim.
- 12 Kabllot e zgjatura nuk duhet të përdoren Me këtë pajisje.
- 13 **MOS** lejon që fëmijët ta përdorin këtë pajisje ose ta përdorin si lodër. Kërkohe mbikëqyrje e ngushtë kur çdo pajisje përdoret pranë fëmijëve.
- 14 Kjo pajisje nuk ka për qëllim të përdoret nga njerëz me aftësi fizike, shqisore ose mendore të reduktuara, apo mungesë të përvojës dhe njohurive, përveç nëse atyre u është dhënë mbikëqyrje apo udhëzim në lidhje me përdorimin e pajisjes nga një person përgjegjës për sigurinë e tyre.
- 15 Pastrimi dhe mirëmbajtja nuk duhet të bëhet nga fëmijët.
- 16 Mbajeni pajisjen dhe kabllo jashtë mundësive të fëmijëve.
- 17 Para çdo përdorimi, inspektoni shpatat për dëmtime. Nëse tehu është i përkulur ose dyshohet dëmtimi, kontaktoni SharkNinja për të rregulluar një zëvendësim.
- 18 **MOS** u përpiq t'i mprehësh tehet.
- 19 **MOS** lejon që kordoni të varet mbi buzën e një tavoline, në tavolinën e punës ose të preke sipërfaqet e nxehta.
- 20 **MOS** lejon që pajisja ose kabloja të bien në kontakt me sipërfaqet e ngrohta, duke përfshirë sobat dhe pajisje të tjera për ngrohje.
- 21 **MOS** e vendosni në një furrë të nxehtë ose pranë një gazi të nxehtë, djegieje elektrike ose në një furrë të nxehtë.
- 22 **GJITHMONË** përdoreni pajisjen në një sipërfaqe të thatë dhe të sheshtë.
- 23 Mbajni duart, flokët dhe rrobat jashtë kontejnerit kur ngarkoni dhe punoni.

NDIQNI KËTO UDHËZIME

- 24** VETËM përdorni aksesorë dhe aksesorë që janë të pajisur me produktin ose janë të rekomanduara nga SharkNinja. Përdorimi i aksesorëve, duke përfshirë kavanozat e konservimit, që nuk janë të rekomanduara ose të shitura nga SharkNinja mund të shkaktojë zjarr, goditje elektrike ose dëmtime.
- 25** Pajisja mund të përdoret vetëm me një mbajtëse të sigurt.
- 26** Gjatë funksionimit dhe trajtimit të pajisjes, shmangni kontaktin me pjesët lëvizëse.
- MOS** e përdorni pajisjen me një enë bosh.
- 27** **MOS** mbushni kontejnerët mbi mbushjen maksimale ose linjat maksimale të lëngshme.
- 28** **MOS** i **bëni** kontejnerët me mikrovalë ose aksesorët e pajisur me pajisjen.
- 29** Para operacionit, sigurohuni që të gjitha pajisjet të hiqen nga kontejnerët. Moslargimi i ustensileve mund të bëjë që kontejnerët të thyhen dhe potencialisht të rezultojnë në lëndime trupore dhe dëmtime të pronës.
- 30** Mbjajni duart dhe pajisjet jashtë kontejnerit, ndërsa nxiteni për të zvogëluar rrezikun e dëmtimit të rëndë të njerëzve ose dëmtimit të blenderit. Një grirës gome ose spatula mund të përdoret, por duhet **përdorur vetëm** kur blenderi nuk është duke vrapuar.
- 31** **KURRË mos** e përdorni pajisjen pa kapakë ose kapakë. **Mos** u përpiqni të mposhtni mekanizmin e bllokimit. Sigurohuni që kontejneri dhe kapaku të jenë të pozicionuar siç duhet para operacionit.
- 32** **MOS** i ekspozoni kontejnerët dhe pajisjet ndaj ndryshimeve ekstreme të temperaturës .
- 33** **KURRË mos** e lini pajisjen pa mbikëqyrje kur jeni në përdorim.
- 34** **GJITHMONË** punoni me një blender me kapak .
- 35** Kini kujdes nëse lëngu i nxehtë derdhet në blender, pasi mund të nxirret nga pajisja për shkak të konveksionit të papritur.
- 36** Lëreni të ftohet para se të montoni ose të çmontoni pjesët dhe para se të pastroni pajisjen.
- 37** **MOS** i kapni anët e ibrikut pas trazimit të nxehtë ose gatimit. Sipërfaqja e tiganit është e ngrohtë gjatë dhe pas operacionit.
- dhe pas operacionit. Për të parandaluar djegiet ose dëmtimet, **GJITHMONË** përdorni qilima të ngrohtë mbrojtës ose doreza furre të izoluar dhe përdorni dorezat dhe dorezat në dispozicion.
- 38** Nëse gjeni përbërës të papërzier që ngjiten në anët e tiganit, ndaloni pajisjen, hiqni kapakun dhe përdorni një grirës gome ose spatula për të hequr përbërësit. **Kurrë mos** i fut duart në hedhës, si Ju mund të kontaktoni një nga tehet dhe të përjetoni një prerje.
- 39** **MOS** u përpiq ta heqësh kontejnerin dhe kapakun nga baza motorike, ndërkohë që motori ende rrotullohet.
- 40** Nëse pajisja mbinxehet, çelësi termik do të aktivizojë dhe çaktivizojë përkohësisht motorin. Për të rivendosur, fike pajisjen dhe lejoje të ftohet për rreth 15 minuta para se ta përdorësh përsëri.
- 41** Fuqia maksimale për këtë pajisje bazohet në konfigurimin e fundeve me shpejtësi të lartë të blenderit të tehet dhe tiganit prej qelqi. Konfigurime të tjera mund të tërheqin më pak energji elektrike ose energji elektrike.
- 42** Fikni njësinë dhe shkëputni bazën motorike para se të pastroni.



Tregon leximin dhe shqyrtimin e udhëzimeve për të kuptuar funksionimin dhe përdorimin e produktit.



Tregon praninë e një rreziku që mund të shkaktojë dëmtime personale, vdekje ose dëme të rëndësishme pronësore nëse paralajmërimi i përfshirë në këtë simbol shpërfillet.




Kini kujdes të shmangni kontaktin me një sipërfaqe të ngrohtë. Përdorni gjithmonë mbrojtjen e duarve për të shmangur djegiet.




Vetëm për përdorim të brendshëm dhe të jashtëm.

PJESËT



- A.** Kapaku i kontejnerit me kapak qendror të lëvizshëm
- B.** 1.Enë qelqi 7L me element ngrohës të integruar
- C.** Baza motorike
(Kordoni i energjisë nuk tregohet)
- D.** Tamper
- E.** Furçë pastrimi

KARAKTERISTIKAT



 Simboli i fuqisë duhet të përdoret për të ndezur ose fikur pajisjen.

PROGRAMET AUTO-IQ®:

Ajo ka programe inteligjente që kombinojnë modele unike të pulsimit, përzierjes, pauzave dhe ngrohjes që bëjnë punën për ju.

SMOOTHIE

Kombinoni përbërësit tuaj të preferuar të freskët ose të ngrirë, lëngjet dhe pluhurin.

ËMBËLSIRË

Përdorni frutat dhe produktet tuaja të preferuara të ngrira për të bërë sorbet dhe ëmbëlsira të ngrira.

PIJE E NGRIRË

Shtypni akullin dhe frutat e ngrira në një mënyrë të stilit të restorantit .

MILKSHAKE

Përzieni qumështin dhe shijet tuaja të preferuara për një milkshake frothy.

SUPË E LËMUAR

Gatuani dhe trazoni supat tuaja të preferuara të lëmuara.

SUPË CHUNKY

Bëni një supë të bërë në shtëpi me më shumë texture.

JAM

Bëjini vetë rezelet e frutave me texture ose tendosje më pas për një rezultat të lëmuar.

SALCË

Krijoni salca dhe fondues të ëmbël ose të shijshëm.

CHOP

Copëtoni përbërësit shpejt para se të bëni supa, salca dhe salca.

SAUTE

Zhbllokoni më shumë shije me një kuzhinier të shpejtë me qepë, hudhër, erëza dhe më shumë para se të bëni supë, salcë ose salcë të bërë në shtëpi.

RREGULLIMET MANUALE:

BLEND

Zgjidh BLEND dhe pastaj zgjidh Speed Setting. LOW, MED, dhe HIGH do të zgjasin për 60 sekonda ose deri sa të ndalen manualisht.

COOK

Zgjidh COOK, pastaj zgjidh temperaturën LOW, MED ose HIGH. Vendosija do të zgjasë 60 minuta ose deri sa të ndalet manualisht.

KARAKTERISTIKA TË TJERA:



BUTONI I ENERGJISË

Përdoreni për të ndezur ose fikur pajisjen.

PASTËR

Ajo kombinon nxehtësinë dhe impulset e shpejta për të hequr rrëmujën e ngecur.

NGROHU NË

Drita do të ndizet kur të zgjidhni një program ose veçori që përdor nxehtësinë.

NGROHU

Drita do të ndizet pas gatimit dhe njësia do të mbajë përmbytjen të ngrohtë deri në 60 minuta.

PARA PËRDORIMIT TË PARË


E RËNDËSISHME: Rishikoni të gjitha paralajmërimet që gjenden në fillim të këtij manuali para se të procedoni.

- A Hiqni të gjitha materialet e paketimit dhe etiketat nga pajisjet. Ndani të gjitha pjesët nga njëra-tjetra.
- B Lajeni shtambën, kapakun dhe aksesoret në ujë të ngrohtë sapun duke përdorur ustensilet e larjes së pjatolarësve me dorezë për të shmangur kontaktin e drejtpërdrejtë me tehet. **MOS** e zhyt shtambën kur lahesh.
- c Shpëlarje e plotë dhe ajër të thatë të gjitha pjesët


SHËNIM: Ndiqni me shumë kujdes udhëzimet e pastrimit në faqen 12. **SHËNIM:** Mos e zhytni tiganin kur laheni.

TRAJTIMI I TASIT TË PËRZIERJES


NGRITJA DHE TËRHEQJA NGA TASI



Kape fort dorezën me një dorë dhe
vëri me butësi përbërësit




SHËNIM: Nëse kupa ndihet tepër e rëndë në
njërën dorë, përdorni një dorezë ose dorezë
mbrojtëse dhe mbështetni peshën e kupës
me dorën tjetër.



MOS i prekni anët e tiganit pas
trazimit të nxehtë ose gatimit.

Sipërfaqja e tiganit është e nxehtë
gjatë dhe pas punës. Sipërfaqet janë
të nxehta gjatë dhe pas operacionit.
Për të parandaluar djegiet ose
dëmtimet personale, GJITHMONË
përdorni jastëkë mbrojtës ose soba
izoluara dhe përdorni doreza dhe
doreza në dispozicion



MOS e kapni pjesën e poshtme të
tiganit pas nxitjes së nxehtë ose
gatimit. Sipërfaqja e tiganit është e
nxehtë gjatë dhe pas punës. Sipërfaqet
janë të nxehta gjatë dhe pë
operacionit. Për të parandaluar djegiet
ose dëmtimet personale, GJITHMONË
përdorni jastëkë mbrojtës ose soba të
izoluara dhe përdorni doreza dhe
doreza në dispozicion


FILLIMI

BLENDER DHE SOUP MAKER TUAJ


E RËNDËSISHME: Rishikoni të gjitha paralajmërimet para se të procedoni.

SETUP

- A** Lidhe bazën e motorit dhe vendose në një sipërfaqe të pastër, të thatë dhe të sheshtë, si një tavolinë pune ose një tavolinë.
- B** Ulni tiganin në bazën e motorit, duke e radhitur levën me shigjetën në këndin e djathtë të përparmë të bazës.




- C** Shtoni përbërësit, duke qenë të kujdesshëm që të mos tejkaloni linjat maksimale të mbushjes në anën e tiganit. Në modalitetet COOK, MOS e tejkaloni nivelin e shënuar HOT në modalitetin BELL, MOS e tejkaloni nivelin e shënuar COLD.



- D** Për të vendosur kapakun në kapakun e ibrikut, vendoseni taborin e kapakut në të djathtë të dorezës. Shtype kapakun derisa të firmoset. Kthejeni tabin në drejtim të orës në mënyrë që shigjeta në kapak të rreshtohet me shigjetën në dorezën e kupës.




- E** Ngjisni kapakun e qendrës duke e vendosur poshtë në kapak dhe duke e kthyer në drejtimin e orës derisa të klikohet në vend.



- F** Për të hequr kapakun nga tigani, vidhosni kapakun në mënyrë të kundërt nga pozicioni i kyçjes dhe ngrini lart..

SHËNIM: Pas një programi të nxehur, avulli mund të lëshohet ndërsa kapaku hiqet.

PROGRAMET AUTO-IQ




- A Për të filluar, shtypni butonin e energjisë.
- B Shtypni një program të zgjedhjes suaj nga BLEND, COOK ose PJESË PARA KUZHINIERIT.
- C Drita e ngrohjes do të ndizet nëse programi i zgjedhur përdor nxehtësinë.

SUGJERIM: Kur bëni receta më të trasha, si akulloret dhe akulloret, përdorni tamperin për t'i shtyrë përbërësit drejt tehut..

SHËNIM: Pajisja do të sinjalizojë 3 herë për t'ju njoftuar se programi do të përziejë përbërësit. Kontrolloni se kapaku i qendrës është i sigurt gjatë përdorimit.

MANUAL SETUP



PËRZIERJE MANUALE

Shpejtësia manuale e përzierjes ju jep kontroll të plotë mbi përzierjen tuaj.

- A Për të filluar, shtypni butonin e energjisë.
- B Zgjidh BLEND për të zhblokuar opsionet e shpejtësisë.
- C Zgjidh LOW, MED, HIGH, ose PULSE për të filluar përzierjen.

GATIMI MANUAL

Rregullimet manuale të gatimit vënë kontrollin në duart tuaja.

- A Për të filluar, shtypni butonin e energjisë.
- B Zgjidh COOK për të zhblokuar opsionet e temperaturës. **3** Zgjidhni LOW, MED, ose HIGH për të filluar gatimin. **4** Kohëmatësi do të numërojë deri në 60 sekonda ose më shumë U ndalua manualisht.

KUJDESI DHE MIRËMBAJTJA

PASTRIMI

Prisni që të gjitha pjesët të ftohen para se të pastrohen. Ndani të gjitha pjesët.

Larja e duarve

Lajeni shtambën, kapakun dhe menunë me ujë të ngrohtë sapun. Përdorni furçën e përfshirë të pastrimit për të shmangur kontaktin e drejtpërdrejtë me tehet.

SHËNIM: Mos e zhytni tiganin e blenderit. Zhytja do të dëmtojë elementin e integruar të ngrohjes.

Pjatararëse larëse pjatash

Kapaku, kapaku i qendrës dhe bregdeti janë të sigurt për larjen e pjatararësve.

Shënim: Mos e lani enën në përzierje në lavanderi.
Dëmtoni elementin e integruar të ngrohjes.

Baza motorike

Shtypni butonin e energjisë për të fikur njësinë, dhe pastaj fikni bazën e motorit. Fshijeni bazën e motorit me një leckë të pastër dhe të lagësht.

PASTËR

Kombinimi i nxehtësisë dhe impulseve të shpejta heq lehtësisht mbetjet nga shtresa jo-ngjitëse në minuta

1. Mbushni një shtambë me 700 ml ujë dhe 2 pika të vogla të lëngut larës.
2. Vendosni një kapak në shtambë dhe sigurohuni që të jetë i mbyllur siç duhet.
3. Shtype pastër.
4. Kur programi të përfundojë, hidhni ujin dhe rindezeni mirë shtambën.

KËSHILLA PËR REZULTATET MË TË MIRA TË PASTRIMIT:

1. Rincojeni shtambën shpejt para se të filloni programin CLEAN.
- 1 Drejtoni programin CLEAN menjëherë pas përdorimit.

MAGAZINIMI

Mbajeni pajisjen drejt me kapakun e ngjitur në shtambë.

Shënim: Mos i ruani sendet në krye të pajisjes. Ruajini të gjitha pajisjet e tjera me pajisjen ose në një dollap ku nuk do të dëmtohen ose nuk do të krijojnë një rrezik.

RIVENDOSJA E MOTORIT

Kjo njësi ka një sistem sigurie unik që parandalon dëmtimin e motorit duke çaktivizuar përkohësisht motorin nëse fillon të mbinxehet. Nëse kjo ndodh, ndiqni procedurën e rivendosjes më poshtë.

1. Zhblloko pajisjen.
2. Lëreni pajisjen të ftohet për rreth 15 minuta para përdorimit.

E RËNDËSISHME: Sigurohuni që kapaciteti maksimal të mos tejkalohet. Ky është shkaku më tipik i mbingarkesës së pajisjeve.

POROSITJA E PJESËVE TË KËMBIMIT

Për të porositur pjesë dhe aksesore shtesë, vizitoni ninja.kitchen.eu

MESAZHET E SHFAQURA NË EKRAN

"Kapak"

Kapaku nuk është i palosur siç duhet. Sigurohuni që kapaku të jetë në kavanoz dhe i kyçur në vend para se të filloni një program.

"JAR"

Kupa është e ngjitur siç duhet në bazë. Kontrolloni se kupa është e lidhur në bazë para se të zgjidhni një program.

"---" Blinking

Ju përpiqeni të drejtoni një program shumë herë rresht. Për sigurinë tuaj, disa programe mund të zhvillohen vetëm 2 herë radhazi.

SHËNIM: Mos u përpiqni ta hiqni tiganin ndërsa përzierësi është duke vrapuar.

MESAZHET E GABIMIT

"E01" ose "E02"

Hiqeni dhe riinstalononi enën. Nëse kjo nuk e zgjidh problemin, kontaktoni Shërbimin ndaj Klientit. Pra, ndoshta ne mund t'ju ndihmojmë më mirë, ju lutemi regjistroni produktin tuaj online në registryourinja.com dhe të keni produktin në dorë kur të telefononi.

UDHËZUESI PËR ZGJIDHJEN E PROBLEMEVE

⚠ KUJDES: Për të zvogëluar rrezikun e goditjes dhe operacionit të paqëllimshëm, fikni furnizimin me energji elektrike para se të zgjidhni problemet

Pajisja nuk ndizet

- Sigurohuni që pajisja të jetë e lidhur.
- Ekranin do të shkëlqejë me programe të përdorshme sapo të lidhen me një furnizim me energji elektrike. Një shtambë dhe një kapak duhet të angazhohen për të zgjedhur një program.

Kapaku ka ngecur në një shtambë

- Kapaku hiqet duke e kthyer dorezën në drejtim të kundërt dhe pastaj duke e ngritur lart.

Shtamba ime nuk do të përshtatet me bazën

- Sigurohuni që logoja ninja është e® drejtuar përpara para se të vendosni jug direkt në bazën e blender. Nëse ibriku nuk është ende plotësisht i lidhur, rrotulloni kthetren metalike nën enë për të ndihmuar në radhitjen me bazën.

Koha ose temperatura e programeve Auto-iQ® nuk mund të ndryshohet

- Të gjitha programet janë zhvilluar nga ekspertët e kuzhinës për të siguruar ekuilibrin e përsosur të ngrohjes, stiring, dhe stirring për të marrë rezultate të përsosura, kështu që ju nuk keni për të përcaktuar kohën apo temperaturën.
- Për të zgjedhur një temperaturë specifike, përdorni vendosjen manuale COOK në vend të programit Auto-iQ.

Programi është në pauzë

- Nëse kapaku hiqet gjatë kohës që një program është në funksionim ose ndërsa është në modalitetin manual, gatimi
Ose funksioni i përzierjes do të ndalet. Zëvendësoni kapakun dhe shtypeni përsëri Doreza e programit për
Merre atje ku e la koha.

Pse përzierësi ndonjëherë llogaritet dhe herë të tjera llogaritet?

- Programet Auto-iQ janë planifikuar të përfundojnë vetë kur të përfundojnë, kështu që ora numëron poshtë deri në përfundimin e programit. Kur përdorni modalitete manuale, ora do të numërojë nga 0 deri në arritjen e kohës së auto-off-it ose butoni aktual i vendosjes është shtypur përsëri.

Shtamba ka ende mbetje pas programit CLEAN

- Provo të drejtosh programin CLEAN për herë të dytë. Ju gjithashtu mund të lani duart tuaja Shtamba përdor një furçë pastrimi të përfshirë, e cila është projektuar posaçërisht për pastrimin e zonave të vështira për t'u arritur.

Paneli i kontrollit kthehet në ekranin e shtëpisë

- Paneli i kontrollit është projektuar për t'u kthyer në modalitetin standby kur lihet pa lëvizur për 3 minuta. Nëse ju duhen më shumë se 3 minuta për të zgjedhur një funksion, ose nëse programi është përfunduar, njësia do të kthehet në mode standby.

Pse njësia lëshon bip gjatë programeve Auto-iQ?

- Ne kemi përfshirë një paralajmërim trazues në të gjitha programet Auto-iQ për t'ju bërë të ditur se njësia do të ndërhyjë. Paralajmërimi është 3 bip pasuar nga një pauzë 2 sekonda para çdo përzierjeje.

SHËNIMET

[illegible]

REGJISTRIMI I PRODUKTIT

DY (2) GARANCI E KUFIZUAR VJETORE

Kur blini një produkt në Gjermani si konsumator, përfitoni të drejta ligjore që lidhen me cilësinë e produktit ("të drejtat tuaja ligjore"). Ju mund t'i zbatoni këto të drejta ligjore kundër tregtarit tuaj. Megjithatë, në Ninja ne jemi aq të sigurt në cilësinë e produkteve tona ("Produktet") që ne ju japim një garanci shtesë të prodhuesit deri në dy vjet. Kjo garanci vlen vetëm për produktin nëse është blerë në një gjendje të re dhe të papërdorur. Këto terma dhe kushte zbatohen vetëm për garancitë tona. Të drejtat tuaja ligjore si blerës nuk preken. Vini re se garancia 2-vjeçare është në dispozicion në të gjitha vendet e BE-së dhe në Mbretërinë e Bashkuar nëse pushon së qeni një vend i BE-së gjatë periudhës së garancisë.

Termat më poshtë përshkruajnë parakushtet dhe fushëveprimin e garancive tona të lëshuara nga SharkNinja Germany GmbH, Kurt-Blaum-Platz 8, 63450 Hanau (Gjermani) ("ne", "tanët" ose "ne"). Ato nuk ndikojnë në të drejtat apo detyrimet tuaja statutores sipas

Tregtari yt dhe kontrata jote me ta. E njëjta gjë vlen edhe nëse e keni blerë produktin direkt nga Ninja.

Garancitë Ninja®

Pajisjet e kuzhinës janë një investim i rëndësishëm. Makina juaj e re duhet të funksionojë siç duhet për sa më gjatë që të jetë e mundur. Garancia që vjen me të është një konsideratë e rëndësishme – dhe ajo pasqyron se sa besim ka prodhuesi në produktin e tyre dhe cilësinë e prodhimit.

Linja jonë e ndihmës për shërbimin ndaj klientit (0800 000 9063) është e hapur nga ora 9:00 deri në 6:00 pm të hënën deri të premten. Ndihuni të lirë të telefononi, dhe do të kontaktoheni drejtpërdrejt nga një përfaqësues Ninja. Ju gjithashtu do të gjeni mbështetje online në www.ninjakitchen.eu.

Si ta regjistroj garancinë time?

Ju mund të regjistroni garancinë tuaj online brenda 28 ditëve të blerjes. Për të kursyer kohë, ju do të keni nevojë për informacionin e mëposhtëm në lidhje me makinën tuaj:

- Modeli nr.
- Numri serial (vetëm nëse është i disponueshëm)
- Data e blerjes së produktit (fatura ose shënimi i

dorëzimit) Për t'u regjistruar online, ju lutemi vizitoni

www.ninjakitchen.eu **RËNDËSISHME**

- Garancia mbulon produktin tuaj për 2 vjet duke filluar nga dita e blerjes.
- Ju lutem mbani konfirmimin në çdo kohë. Nëse keni nevojë të përdorni garancinë tuaj, ne do të kemi nevojë për konfirmim për të konfirmuar se informacioni që na është dhënë është i saktë. Dështimi për të prodhuar një certifikatë të vlefshme do të anulojë garancinë tuaj.

Cilat janë përfitimet e regjistrimit të garancisë sime?

Kur regjistroni garancinë tuaj, ju mund të zgjidhni të merrni buletin tonë që përmban këshilla, këshilla dhe konkurse. Dëgjoni lajmet më të fundit mbi teknologjinë e re Ninja dhe nisjet. Nëse e regjistroni garancinë tuaj online, do të merrni konfirmimin e menjëhershëm se keni marrë informacionin tuaj.

Për detaje mbi politikën tonë të privatësisë, ju lutem vizitoni www.ninjakitchen.eu

Sa kohë janë të garantuara produktet tona?

Besimi ynë në dizajnin tonë dhe kontrollin e cilësisë do të thotë se produkti juaj është i garantuar për një total prej dy vjetësh.

Çfarë mbulohet nga garancia?

Riparimi ose zëvendësimi (sipas dëshirës së Ninja) të produktit tuaj, duke përfshirë të gjitha pjesët dhe punën në rast të ndonjë defekti në dizajn, materiale dhe punë (duke përfshirë kostot e transportit detar dhe të transportit detar). Garancia jonë është përveç të drejtave tuaja statutores si konsumator.

Çfarë nuk mbulohet nga garancia?

- Veshje normale.
- Dëmtime aksidentale, gabime të shkaktuara nga përdorimi ose kujdesi neglizhent, keqpërdorimi, neglizhenca, operimi i paskrupullt ose trajtimi i pajisjeve të kuzhinës që nuk përputhen me Udhëzimet Ninja® për përdorimin e makinës suaj.
- Përdorni pajisje kuzhine për çdo gjë tjetër përveç nevojave normale të shtëpisë.
- Përdorimi i pjesëve që nuk janë të instaluar ose të instaluar në përputhje me udhëzimet për përdorim.
- Përdorni aksesore që nuk janë përbërës origjinalë Ninja® .
- Instalim i pasaktë (përveç kur instalohet nga Ninja®).
- Riparimet apo ndryshimet e bëra nga palë të tjera përveç Ninja ose agjentëve të tij, riparimet apo ndryshimet e bëra nga palë të tjera përveç Ninja apo agjentëve të tij, përveç nëse mund të tregoni se riparimet apo ndryshimet e bëra nga të tjerët nuk janë të lidhura me defektin për të cilin ju zbatoni garancinë.

Çfarë ndodh kur garancia ime skadon?

Ninja nuk projektonte produkte për të zgjatur për një kohë të kufizuar. Ne vlerësojmë se mund të ketë një dëshirë për klientët tanë që të duan që pajisjet e tyre të kuzhinës të riparohen pasi garancia të ketë kaluar. Në këtë rast, ju lutemi kontaktoni linjën tonë të ndihmës së klientit pa pagesë dhe pyetni rreth programit tonë të garancisë, në 0800 000 9063.

Ku mund të blej pjesë dhe aksesore të vërtetë ninja?

Pjesët dhe aksesoret e këmbimit ninja janë zhvilluar nga të njëjtët inxhinierë që zhvilluan pajisjen tuaj të kuzhinës Ninja. Në www.ninjakitchen.eu ju mund të gjeni një gamë të plotë të pjesëve rezervë Ninja, pjesë këmbimi, dhe pajisje për të gjitha makinat Ninja

Mbani parasysh se përdorimi i pjesëve zëvendësuese jo-ninja mund të anulojë garancinë e prodhuesit tuaj . Megjithatë, të drejtat tuaja ligjore nuk kanë ndryshuar.



DANSK

Illustrationer kan variere fra det faktiske produkt. Vi bestræber os hele tiden på at forbedre vores produkter, hvorfor specifikationerne i denne manual kan blive ændret uden varsel.

AUTO-IQ, FOODI og NINJA er registreret varemærker tilhørende SharkNinja Operating LLC.

TRYKT I KINA

DEUTSCH

Die Abbildungen können vom tatsächlichen Produkt abweichen. Im ständigen Bemühen um die fortlaufende Verbesserung unserer Produkte behalten wir uns Änderungen der hierin enthaltenen Spezifikationen ohne Ankündigung vor.

AUTO-IQ, FOODI und NINJA sind eingetragene Warenzeichen von SharkNinja Operating LLC.

ENGLISH

Illustrations may differ from actual product. We are constantly striving to improve our products; therefore the specifications contained herein are subject to change without notice. AUTO-IQ, FOODI and NINJA are registered trademarks of SharkNinja Operating LLC. PRINTED IN CHINA.

ESPAÑOL

Las ilustraciones podrán diferir del producto real. Nos esforzamos continuamente para mejorar nuestros productos, por lo tanto, las especificaciones incluidas en la presente guía están sujetas a cambios sin aviso previo.

AUTO-IQ, FOODI y NINJA son marcas comerciales registradas de SharkNinja Operating LLC.

IMPRESO EN KINÉ

ENGLISH

Më pak ilustrime mund të ndryshojnë du produit réel. Nous efforçons constamment d'améliorer nos produits ; Par conséquent, les spécifications contenues dans ce manuel peuvent être modifiées sans préavis.

AUTO-IQ, FOODI et NINJA sont des marques déposées de SharkNinja Operating LLC.

.. IMPRIMÉ EN GHINE ..
FRANÇAIS

Les illustrations peuvent être différentes du produit réel. Nous nous efforçons constamment d'améliorer nos produits ; par conséquent, les spécifications contenues dans ce manuel peuvent être modifiées sans préavis. AUTO-IQ, FOODI et NINJA sont des marques déposées de SharkNinja Operating LLC. IMPRIMÉ EN CHINE

ITALIANO

Le illustrazioni potrebbero differire dal prodotto effettivo. Ci impegniamo costantemente al

Fine di migliorare i nostri prodotti; pertanto, le specifiche descritte nel presente documento possono essere soggette a modifica senza preavviso.

AUTO-IQ, FOODI e NINJA sono marchi registrati di SharkNinja Operating LLC.

STAMPATO NÉ CINA

NEDERLANDS

Abbeeldingen kunnen afwijken van het daadwerkelijke product. Wij streven er constant naar om onze producten te verbeteren; Daarom zijn de specificaties in dit document onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving.

AUTO-IQ, FOODI en NINJA zijn geregistreerd handelsmerken van SharkNinja Operating LLC.

GEDRUKT NÉ KINÉ

NORSK

Bilder kan avvike fra det faktiske produktet. Vi tilstreber kontinuerlig å forbedre produktene våre; derfor kan spesifikasjonene heri bli endret uten videre varsel.

AUTO-IQ, FOODI og NINJA er registrert varemerker som tilhører SharkNinja Operating LLC.

TRYKKET I KINA

SUOMI

Kuvat saattavat näyttää erilaiselta kuin varsinainen tuote. Pyrimme jatkuvasti parantamaan tuotteitamme. Siksi tässä annetut tiedot voivat muuttua milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta.

AUTO-IQ, FOODI éshté NINJA i SharkNinja Operating LLC në rekisteröity tavaramerkki.

PAINETTU KIINASSA

VENSKA

Det som visas på bilderna kan skilja sig från den faktiska produkten. Vi strävar ständigt efter att förbättra våra produkter och därför kan specifikationerna i detta dokument ändras utan föregående meddelande.

AUTO-IQ, FOODI och NINJA är ett registrerat varumärke som tillhör SharkNinja Operating LLC.

TRYCKT I KINA



**COMTRADE
DISTRIBUTION**

Друштво за производство, промет и услуги **Комтрејд Дистрибуција Скопје**/

Компани për prodhim, shitje dhe shërbime **Comtrade Distribution Shkup**

Продажба и сервис/Shitje dhe servis: Скопје, Бун.Киро Глигоров бр.13, Скопје, Киро Глигоров 13

Тел/Факс- Tel/Fach: 02 3090 050 3091 112/

ГАРАНТЕН ЛИСТ/ FLETË GARANCONI

Податоци за крајниот корисник/ Të dhënat e përdoruesit fundor:

Име и презиме (име на фирма)/Emri dhe mbiemri (emri i kompanisë) _____

Адреса/ Adresë: _____

Потпис на корисникот/Nënshkrimi i përdoruesit: _____ Број на л.к/Numri i ID-së _____

Број на фискалната сметка (фактура)/ Numri i llogarisë fiskale (faturë) _____

Во/ Në _____, Дата/Data: _____

M.P

Потпис/ Nënshkrimi _____

Податоци за продавачот:

Име и презиме (име на фирма): _____

Адреса/ Adresë _____

Потпис на корисникот/Nënshkrimi i përdoruesit: _____ Број на л.к/Numri i ID-së _____

Број на фискалната сметка (фактура)/ Numri i llogarisë fiskale (faturë) _____

Во/ Në _____, Дата/Data: _____

M.P

Потпис/ Nënshkrimi _____



Задолжително запознајте се со гарантните услови на следните страни од овој документ/Sigurohuni që të njiheni me kushtet e garancisë në faqet vijuese të këtij dokumenti

Уредите се тестирали и атестирали согласно Правилникот за атестирање на производите кои предизвикуваат радио-фреквенциски пречки/Pajisjet janë testuar dhe certifikuar në përputhje me rregulloret për certifikimin e produkteve që shkaktojnë interferenca në radiofrekuencë

Спецификација на испорачаните производи/Specifikimi i produkteve të dorëzuara

Сервисен Купон бр 1 (Купонот се пополнува само во случај на поединечна рекламација/ Купони i Servisimit Nr.2 (Kuponi plotësohet vetëm në rast reklamacionit individual))

Име/Emri:	Сер.бп/Nr.ser:	Дата на Прием/ Дата e pranimit:
Опис на сервисна интервенција: Përshkrimi i ndërhyrjes së servisimit:		Дата на Сервисирање/ Дата e servisimit:
		Дата на испорака/ Дата e dorëzimit:
		Сервисеп/Servisert:

Сервисен Купон бр 2 (Купонот се пополнува само во случај на поединечна рекламација/ Купони i Servisimit Nr.2 (Kuponi plotësohet vetëm në rast reklamacionit individual))

Име/Emri:	Сер.бп/Nr.ser:	Дата на Прием/ Дата e pranimit:
Опис на сервисна интервенција: Përshkrimi i ndërhyrjes së servisimit:		Дата на Сервисирање/ Дата e servisimit:
		Дата на испорака/ Дата e dorëzimit:
		Сервисеп/Servisert:

Сервисен Купон бр (Купонот се пополнува само во случај на поединечна рекламација/ Купони i Servisimit Nr.2 (Kuponi plotësohet vetëm në rast reklamacionit individual))

Име/Emri:	Сер.бп/Nr.ser:	Дата на Прием/Дата:
Опис на сервисна интервенција: Përshkrimi i ndërhyrjes së servisimit		Дата на Сервисирање: Дата e servisimit
		Дата на испорака: Дата e dorëzimit
		Сервисеп/Servisert:

Изјава

Потрошувачот има законски права кои произлегуваат од националното законодавство со кои се регулира продажбата на производите и правата не се загрозени со гаранцијата. Трошоците за отстранување на дефектите паѓаат на товар на давателот на гаранцијата.

Гарантнa изјава на продавачот

-Гарантниот рок за производот е наведен на страна 4 од гарантниот лист.

Продавачот гарантира дека производот исправно ќе функционира во склад со наведените технички податоци и особини, ако купувачот стриктно се придржува кон упатството за ракување со уредот.

-Продавачот гарантира дека во текот на целиот гарантен рок обезбедува:отстранување на евентуални дефекти, технички недостатоци и оригинални резервни делови, на наш трошок, доколку до неисправноста на производот е настанат на начин предвиден во упатствата за користење на продуктот.

-Не гарантира и не сноси одговорност за софтвер (Оперативен систем, дополнително инсталирани програми и податоци кои се на Купувачот)

-Со добивање на овој гарантен лист, се смета дека крајниот купувач е запознат и согласен со се што пишува во него

-За сите спорови врзани за оваа гаранција надлежен ќе биде судот во Скопје

-Доколку поправката на рекламираниот уред трае подолго од 15 (петнаесет) работни денови, гаранцијата се продолжува за онолку денови колку што траела поправката на уредот.Продолжувањето на гарантниот рок се упишува во гарантниот лист од страна на сервисерот.

-Рекламациите се примаат исклучиво сервисните објекти на Продавачот или договорените сервисни простории од страна на овластените лица.Адресите се наведени на страна 1 од оваа гаранција.

-Продавачот се обврзува дека во случај на рекламација на функционалноста на уредот во текот на гарантниот период:да го поправи, замени со друг уред кој може да биде нов или еквивалентен на нов или со уред кој има слични карактеристики или со уред предвиден од страна на Произведувачот, на сопствен трошок.

-Доколку не можеме да го отстраниме дефектот или не бидеме во можност да го замениме уредот во рок од 30денови од датумот на приемот на уредот на сервис, а купувачот ќе му биде одобрен износ во висина на цената на производот на денот на враќањето на финансиските средства.

-Заменимите делови, во гарантниот период, преоѓаат во сервис на ЦТ Компјутерс, сопственост на Продавачот.

-Во технолошкиот век на траење на производот 3 години кој трае после истекот на гарантниот период, ќе обезбедиме сервисни услуги и резервни делови

-Услугите на терен и/или одржување, кои не се вработени во цената на производот, се решаваат спрема важечкиот ценоник.

-Гаранцијата на LCD панелите (за TFT мониторите и преносните компјутери) е во согласност со теконата политика на точки на дефект дадена од производителот и не се применува надвор д таквите норми.

Обврски на купувачот

Купувачот е должен:

1.да при приземане на уредот воочи негова некомплетност или физичка оштетеност, бидејќи дополнителни рекламации од тој тип нема да важат.

2.задолжително да се придржува на упатството за употреба на уредот

3.да обезбеди амбиентални услови кои се наведени во документацијата на уредот и да обезбеди уредот да биде заштитен од каков и да е тип на зрачење

4.да обезбеди стабилен извор на електрично напојување

5.пред првата употреба да се запознае со условите за работа на уредот, условите на оваа гаранција како и со техничката документација

6.во случај на рекламација на уредот задолжително да приложи фискална сметка (фактура)и оригинален заверен гаранциски лист. Сите наведени мораат да бидат уреднопополнети и заверени.

7.Доколку не сме во можност да го поправиме уредот или замениме со нов, еквивалентно на нов или со производ предвиден од страна на производителот, се доставува комплетната оригинална амбалажа и ќе се одбие од износот наменет за рефундирање на корисникот. Во случај на замена на уредот, ќе се задржат компонентите што фалат од комплетот на новиот уред.

Гаранцијата не важи поради:

-неадекватна инсталација или нестручно користење или неадекватно одржување

-механичко, хемиско или било какво друго оштетување во транспорт, при распакување или користење на уредот

-варијација во напонот на електричната мрежа, удари од гром и проплатни појави

-виша сила или елементарни непогоди

-користење на софтвер, медиум за репродукција(било оптички или магнетни), уреди за поврзување, други приклучни уреди, делови или потрошен материјал кој не се производ или авторизирани од страна на производителот

-не авторизирани преправки и поправки и последици настанати од тоа

-надворешно влијание: влага, вода, топло, вибрација, прашина, екстремни услови а наворешната средина и сл.

-за делови кои при употреба се трошат:кортнери, кертриџи, глава на инк-џет принтери, ваљаница повлекуваче, механизми за транспорт на хартија

-за делови кои при употреба се трошат: гуми на врата подложни на механички оштетувања,ножеви,перки и сл.

Губење на гаранција

-Доколку утврдиме дека (Сервис на Контрејд Дистрибуција ДООЕЛ) дека на рекламираните уреди е вршено неовластена сервисна интервенција

-нестручно и несвесно користење на производот

-не придржување на условите дефинирани во поглавјето обврски на купувачот, точки:2,3,4,5 и 6,

Deklarata e garancisë së shëtitës

- Periudha e garancisë për produktin është e specifikuar në faqen 4 të kartës së garancisë.

Shëtitësi garanton që produkti do të funksionojë në mënyrë korrekte në përputhje me të dhënat teknike dhe vetitë e specifikuara, nëse blerësi respekton rreptësisht udhëzimet për funksionimin e pajisjes.

Shëtitësi garanton se gjatë gjithë periudhës së garancisë siguron: heqjen e defekteve të mundshme, të mangësive teknike dhe pjesëve rezervë origjinale, me shpenzimet tona, nëse defekti i produktit është shkaktuar në mënyrën e parashikuar në udhëzimet për përdorimin e produktit.

-Nuk garanton dhe nuk mban përgjegjësi për softuerin (Sistemi operativ, programet e instaluar shtesë dhe të dhënat që i përkasin blerësit)

- Me marrjen e kësaj karte garancie, konsiderohet se blerësi përfundimtar është i njohur dhe pajtohet me gjithçka që shkruhet në të.

- Për të gjitha kontaktet lidhur me këtë garanci do të jetë kompetente gjykata në Shkup

- Nëse riparimi i pajisjes së reklamuar zgjat më shumë se 15 (pesëmbëdhjetë) ditë pune, garancia zgjatet për aq ditë sa ka zgjatur riparimi i pajisjes.Zgjatja e periudhës së garancisë shënohet në fletën e garancisë nga tekniku i shërbimit.

- Ankesat pranohen ekskluzivisht në ambientet e shërbimit të shëtitës ose në ambientet e autorizuar Adresat janë të listuara në faqen 1 të kësaj garancie.

- Shëtitësi meri përsipër që në rast ankesë për funksionalitetin e pajisjes gjatë periudhës së garancisë: ta riparojë atë, ta zëvendësojë me një pajisje tjetër që mund të jetë e re ose ekuivalente me një të re ose me një pajisje që ka karakteristika të ngjashme ose me një pajisje të siguruar nga prodhuesi, me shpenzimet e tij.

- Nëse nuk mund ta rregullojmë defektin ose nuk jemi në gjendje ta zëvendësojmë pajisjen brenda 30 ditëve nga data e marrjes së pajisjes për shërbim, dhe blerësit do t'i jepet një shumë e barabartë me çmimin e produktit në ditën e rimbursim.

- Pjesët e ndërruara, gjatë periudhës së garancisë, kalojnë në shërbimin e CT Computers, në pronësi të Shëtitësit.

Gjatë jetës teknologjike të produktit për 3 vjet, e cila zgjat pas skadimit të periudhës së garancisë, ne do të ofrojmë shërbime shërbimi dhe pjesë këmbimi

- Shërbimet në terren dhe/ose të mirëmbajtjes, të cilat nuk përfshihen në çmimin e produktit, shlyhen sipas listës së çmimeve të vlefshme.

- Garancia e panelit LCD (për monitorët TFT dhe kompjuterët notebook) është në përputhje me politiken aktuale të pikës së dëshmitit të ofruar nga prodhuesi dhe nuk zbatohet jashtë normave të tilla.

Detyrimet e blerësit

Blerësi është i detyruar të:

1. në momentin e marrjes së pajisjes, vëreni mosplotësimin e saj ose dëmtimin fizik, sepse ankesat shitesë të atij lloji nuk do të jenë të vlefshme.
2. është e detyrueshme respektimi i udhëzimeve për përdorimin e pajisjes
3. të sigurojë kushtet mjedisore që janë të përcaktuara në dokumentacionin e pajisjes dhe të sigurojë që pajisja të jetë e mbrojtur nga dolo lloz rrezatimi
4. për të siguruar një burim të qëndrueshëm të energjisë elektrike
5. Përpara përdorimit të parë, njihuni me kushtet e funksionimit të pajisjes, kushtet e kësaj garancie si dhe me dokumentacionin teknik.
6. Në rast pretendimi për pajisjen, është e detyrueshme të dorëzoni një llogari fiskale (faturë) dhe një kartë garancie origjinale të certifikuar. Të gjitha të listuara duhet të plotësohen dhe certifikohen siç duhet
7. Nëse nuk jemi në gjendje të riparojmë pajisjen ose ta zëvendësojmë atë me një të re, ekuivalente me një të re ose me një produkt të ofruar nga prodhuesi, pakëtimi i plotë origjinal do të dorëzohet dhe do të zbritet nga shumat e destinuar për rimbursim përdorues. Në rastin e zëvendësimit të pajisjes, komponentët që mungojnë nga kompleti i ri i pajisjes do të mbahen

Garancia nuk është e vlefshme për shkak të:

- instalim joadekuat ose përdorim joprofesional ose mirëmbajtje joadekuate
- dëmtime mekanike, kimike ose ndonjë dëm tjetër gjatë transportit, gjatë shpërkëmbimit ose përdorimit të pajisjes
- ndryshimi i tensionit të rrjetit elektrik, rrufeja dhe dukuritë shoqëruese.
- Forca madhore ose fatkeqësitë natyrore
- përdorimi i softuevit, mediave të luajtjes (qoftë optike ose magnetike), pajisjeve lidhëse, pajisjeve të tjera lidhëse, pjesëve ose materialeve harxhuese që nuk janë produkt ose të autorizuar nga prodhuesi
- modifikimet dhe riparimet e paautorizuara dhe pasojat që rrjedhin prej tyre
- ndikimi i jashtëm: lagështia, uji, nxehtësia, dridhjet, pluhuri, kushtet ekstreme dhe mjedisi i jashtëm, etj.
- për pjesët që konsumohen gjatë përdorimit: tonerët, fishekët, kokën e printerit me bojë, tërheqës me rul, mekanizmat e transportit të letërës
- për pjesët që konsumohen gjatë përdorimit: gomat e detyrës që i nënshtrohen dëmtimeve mekanike, thika, pendët, etj.

Humbla e garancisë

- Nëse konstatohet se (Komtrejd Distribucija DOOEL Service) është kryer ndërhyrje e paautorizuar e shërbimit në pajisjet e reklamuar.
- përdorimi joprofesional dhe i pakujdesshëm i produktit
- mosrespektimi i kushteve të përcaktuara në kapitullin e detyrimeve të blerësit, pikat: 2, 3, 4, 5 dhe 6,

Спецификација на испорачаните производи/ Специfikimi i produkteve të dorëzuara

Производ:

Сериски број:

Во случај корисникот на уредот да користи не оригинален или поправан полнач за полнење на истиот, не се признава гаранцијата на целиот уред. / Në rast se përdoruesi i pajisjes përdor një karikues jo original ose të riparuar për ta ngarkuar atë, garancia e të gjithë pajisjes nuk njihet.

- *Гаранција на Тесла ТВ 36 месеци/ Garanci për bateri dhe përshtatës për Tesla TV, 36 muaj
- *Гаранција на Тошиба ТВ 24 месеци/ Garanci për bateri dhe përshtatës për Toshiba TV, 24 muaj
- *Гаранција на ТЦЛ ТВ 24 месеци/ Garanci për bateri dhe përshtatës për TCL TV, 24 muaj
- *Гаранција на батерија за Лаптоп ACER-12 месеци/ Garancia e baterisë për Laptop ACER - 12 muaj
- *Гаранција на адаптер за Лаптоп ACER-12 месеци/ Garancia e përshtatës për Laptop ACER - 12 muaj
- *Гаранција на Тесла фриџидери, шпорети, машини за перене, машини за сушење, машини за садови и вгради апарати 60 месеци/ Garanci për frigoriferët Tesla, soba, lavatrice, tharëse, pjatlarëse dhe pajisje të integruara 60 muaj
- *Гаранција на Тесла аспиратори 24 месеци/ Garanci për aspiratorët TESLA për 24 muaj
- *Гаранција на Тесла микробранови печи и мали куќин апарати 12 месеци/ Garanci për furrat me mikrovalë Tesla dhe pajisjet e vogla shtëpiake për 12 muaj
- *Гаранција на Xiaomi монитори за температура и влажност 3 месеци / Garanci për monitorët Xiaomi për 3 muaj
- *Гаранција на Xiaomi мауси 6 месеци/ Garancia e mausit Xiaomi 6 muaj
- *Гаранција на Xiaomi PowerBank 6 месеци / Garanci për PowerBank Xiaomi për 6 muaj
- *Гаранција на Xiaomi слушалки 6 месеци / Garanci për kufje Xiaomi për 6 muaj
- *Гаранција на Xiaomi диспензери 6 месеци / Garanci për dispenzuesve Xiaomi për 6 muaj
- *Гаранција на Xiaomi звучници 6 месеци / Garanci për folësit Xiaomi për 6 muaj
- *Гаранција на Xiaomi адаптер 6 месеци / Garanci për përshtatës Xiaomi për 6 muaj
- *Гаранција на Xiaomi батерири за скутер 6 месеци/ Garancia e bateri skuteri Xiaomi 6 muaj
- *Гаранција на Xiaomi скутер,рутер, брич, алат, фен за коса,правосмукалка,TV Box, четка за заби,пројектор,Humidifier,чајник,сензор,вара, Mi Camera,точак, прочистувач на воздух, часовник,телефон, Mi bands и грелки 12 месеци / Garanci për skuterin Xiaomi, ruter, brisik, Mjetet, fen për flokë, fshesë me korrent, TV Box, furçë dhëmbësh, projektore, Humidifier, kazanët, sensorë, monitoruesit ,peshore, Mi Camera, toçak, pastrues ajri, shikoni dhe ngrohje për 12 muaj.
- *Гаранција на Xiaomi Mi Bands и телефони 24 месеци / Garanci për Xiaomi Mi Bands dhe telefon 24 muaj
- *Гаранција на Segway тротинети 24 месеци/ Garanci për skuterët Segway 24 muaj
- *Гаранција на SharkNinja производи 24 месеци/ Garancia e produkteve Shark për 24 muaj

Гаранција за ACER/PackardBell Преносен Компјутер/ Garancia e laptopit ACER/PackardBell	Физичко лице 24 месеци/ Personi fizik 24 muaj	Правно лице 12 месеци/ Person juridik 12 muaj
--	---	---

